

Врз основа на член 3 став 1 алинеја 20 и член 13 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија бр. 142/08, 148/09, 41/14, 55/16, 142/16 и 64/18), член 12, 15 и 16 од Правилникот за начинот, постапката и критериумите за избор на соработници и утврдување на висината на авторските надоместоци и надоместоците за други услуги на Државниот испитен центар бр.01-84/3 од 28.1.2021 година в.д. директорот на Државниот испитен центар донесе:

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на надворешни соработници-оценувачи

Заради итно и неодложно спроведување на процесот на оценување на испитниот материјал од државната матура во предвидените рокови, Државниот испитен центар-Скопје распишува јавен конкурс за избор на **надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2020/2021 година**, по предметите:

- **Македонски јазик и литература;**
- **Албански јазик и литература;**
- **Турски јазик и литература;**
- **Англиски јазик;**
- **Француски јазик;**
- **Германски јазик;**
- **Руски јазик;**
- **Математика (на македонски наставен јазик);**
- **Математика (на албански наставен јазик);**
- **Математика (на турски наставен јазик);**
- **Естетика / Филозофија (на македонски наставен јазик);**
- **Естетика / Филозофија (на албански наставен јазик).**

Оценувањето на тестовите ќе се врши во Скопје, во периодот од **7.6.2021 година до 25.6.2021 година**

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Република Северна Македонија;
- да имаат соодветно високо образование;
- да имаат најмалку три години работен стаж во воспитно-образовна дејност;
- да реализираат настава во средно училиште по соодветниот наставен предмет.

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи:

- пополнета пријава;
- копија од уверението/дипломата за соодветно високо образование;
- оригинал потврда дека реализираат настава по соодветниот наставен предмет, во средно училиште, со број на години работен стаж во воспитно-образовна дејност (не постара од три месеци).

Пријавата може да се преземе од веб-страниците www.matura.gov.mk и www.dic.edu.mk

Пријавите со некомплетна и невалидна документација и ненавремено доставените пријави нема да бидат предмет на разгледување.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на обука и тестирани, по што ќе следи конечен избор.

Кандидатите кои не присуствувале на обуката, не се земаат предвид во понатамошната постапка.

Конкурсот трае до **12.4.2021 година**.

Пријавата со потребната документација се доставува **ИСКЛУЧИВО ПО ПОШТА** до Државниот испитен центар со адреса на ул. „Васил Ѓоргов“ бб., 1000 Скопје, со назнака за **јавен конкурс и предметот за кој се пријавува кандидатот**.

ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР